

ЗАПИСНИК

Од одржаната четириесет и трета седница на Советот на Општина Куманово.

Седницата се одржа на 17 март 2011 година, во кружната сала на зградата на поранешните општествено - политички организации, со почеток во 10⁰⁰ часот.

На седницата присуствуваа сите членови на Советот, освен советниците Горан Стојковиќ и Уљуси Беќири.

Покрај советниците, на седницата присуствуваа и: Градоначалникот на Општина Куманово, Зоран Дамјановски, Секретарот на Општината Оливер Спасовски, раководителот на Секторот за поддршка на Градоначалникот и Советот на Општината, информирање и односи со јавноста, Сунај Мустафа, раководителот на Секторот за образование, Миле Стојменовиќ, раководителот на Секторот за администрирање на приходи, стратешко планирање, ЛЕР и информатичка технологија, Зоран Павловски, раководителот на Секторот за правни работи, имотно правни и општи работи, Методија Бојковски, раководителот на Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата, Лидија Ланг-Спасовска, помошник раководителот на овој Сектор, Момчило Јовановски, раководителот на Секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на деца и здравствена заштита, Жико Крстевски, раководителот на Секторот за инспекциски надзор, Вера Лазаревска, раководителот на Секторот за внатрешна ревизија, Валентина Алексовска, раководителот на раководителот на Одделението за поддршка на Советот, Десанка Стошевска, помладиот соработник во Одделението за поддршка на Советот, Светислав Јовановски, помладите референти во Секторот за поддршка на Градоначалникот и Советот, Виктор Илиевски и Мирослав Ѓорѓевиќ, директорот на ЈП „Чистота и зеленило“, Сашо Петрушевски, директорот на ЈП „Куманово Паркинг“, Трајче Трајковски, директорот на ЈП „Пазаришта“, Фадиљ Шабани, директорот на ЈП „Водовод“, Виктор Божиновски, директорот на ЈП „Куманово-гас“, Момчило Мирчевски, претставници на ОБСЕ, претставници на средствата за јавно информирање и претставници на граѓани.

Седницата ја отвори и со неа раководеше претседателот на Советот Виктор Цветковски кој за работа на седницата го предложи дневниот ред доставен со поканата, со дополнување со уште една точка Верификација на мандат на член на Советот како прва точка, и како втора точка Советнички прашања.

За работа на седницата со 26 гласа „ЗА“ се усвои следниот

Дневен ред

1. Верификација на мандат на член на Советот на Општина Куманово
2. Советнички прашања.

По првата точка од дневниот ред - Верификација на мандат на член на Советот на Општина Куманово, претседателот на Советот одреди кратка пауза за да може Верификационата Комисија да се состане и да го поднесе својот Извештај.

По паузата, претседателот на Верификационата Комисија, Владимир Павловски поднесе Извештај од Комисијата со предлог Советот да изврши верификација на мандатот на членот на Советот, Бране Петрушевски.

Извештајот од Верификационата комисија се усвои со 26 гласа "ЗА" и 1 "ВОЗДРЖАН" глас.

Одлуката за верификација на мандатот на членот на Советот, Бране Петрушевски се усвои со 25 гласа „ЗА“ и 1 глас „ВОЗДРЖАН“, по што истиот даде и потпиша Свечена изјава.

Претседателот на Советот му го честита мандатот на новоизбраниот советник.

Миле Јакимовски, процедурално, побара од претседателот на Советот обезбедување на услови за работа на Советот.

По втората точка од дневниот ред – Советнички прашања, претседателот на Советот предложи советниците да поставуваат по две усмени и по три писмени прашања.

Овој предлог се усвои со 27 гласа "ЗА".

Советнички прашања поставија советниците:

Бранко Арсовски, го постави следните прашања:

1. До каде е постапката и кога би отпочнала реализација на Проектот за изградба на канализациона мрежа во рурални средини, особено во селата Романовце, Агино Село и Брзак.?

2. За реконструкција на патот село Војник до село Клечовце. Дали има можност оваа или наредната година да се реконструира овој пат и улицата 4 во населбата Карпош?

На третото прашање побара писмен одговор а тоа е: Дали се планира оваа година да се реконструира патот од Агино Село до селото Брзак?

Одговор на првите две прашања даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.

Бранко Арсовски побара дополнителен одговор за првото прашање за канализациските системи во селата Лопате, Горно Којнаре и Речица.

Фериз Дервиши ги постави следните прашања:

1. Прашањето е упатено до Секретарот на Општината Оливер Спасовски а се однесува во врска со водоводот во село Романовце, дали постои можност да се превземе од страна на Општината и да се застапува пред судските органи во делот на наплатата на сметките за вода?

2. Дали има можност Градоначалникот да ги замени столчињата во ова сала бидејќи се многу стари со што би се подобриле условите за работа?

На првото прашање одговор даде Секретарот Оливер Спасовски, а дополнителен одговор на првото како и одговор на второто прашање даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.

Стефан Трајановски, ги постави следните прашања:

1. До кога Градоначалникот ќе опстојува на позиција 51% во корист на Општината за стратешкиот партнер на ЈП „Куманово гас“?

2. Дали се работи за изнаоѓање на нова локација за депонија за комунален смет?

Одговор на двете прашања даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.

Слаѓана Ѓорѓиевска ги постави следните прашања:

1. Како ќе се распределат средствата добиени од Владата на Република Македонија во износ од 3,5 милиони евра за водоводна и канализациска мрежа, и дали приоритет ќе имаат веќе започнатите проекти во месните заедници што се започнати по пат на референдум?

2. Кога ќе се реконструира улицата “1” во населбата Иго Тричковик?

На првото прашање одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски, а на второто прашање одговор даде директорот на ЈП „Водовод“ – Куманово, Виктор Божиновски.

Ѓорѓе Полиќ ги постави следните прашања:

1. Дали Општината Куманово ќе користи можност која е најавена за задолжување по пат на издавање на обврзници за кредитирање на некои капитални инвестиции?

Одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.

Дритон Рамадани ги постави следните прашања:

1. Кога патоказите во Општина Куманово ќе се направат во согласност со Законот за локална самоуправа во однос на употребата на јазиците? (прашање до секретарот на Општината, Оливер Спасовски)

2. Поради големиот опфат на ученици кои учат во ОУ „Наим Фрашери“ Куманово а кои во ова училиште доаѓаат од подолечни локации, дали има можност да се изградат некои дисперзирани паралелки за овие деца? (прашање до Градоначалникот Зоран Дамјановски)

На првото прашање одговор даде Секретарот Оливер Спасовски, а на второто прашање одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.

Зоран Колевски ги постави следните прашања:

1. Што ќе се прави со азбестните цевки кои со закон се забранети, дали се планира во иднина да бидат заменети?

2. За средствата од Светска банка за патните правци за селата Пчиња, Клечозце, Романовце, Шупли Камен и други села, по кој критериум се прави приоритетна листа и кој ја направи?

3. Во врска со изградба на патот и водоводот за селото Брзак, Зоран Колевски побара одговор во писмена форма.

На првото и второто прашање одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски, а дополнителен одговор на второто прашање даде помошник

раководителот на Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната срединна и природата, Момчило Јовановски.

Зоран Колевски кажа дека не е задоволен од одговорот на второто прашање, а во однос на првото прашање, бидејќи во Гладно поле треба да се асфалтира улицата, побара прво да се заменат водоводните цевки кои се азбестни па потоа да се асфалтира улицата.

Дообјаснување на првото прашање даде помошник раководителот на Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната срединна и природата, Момчило Јовановски.

Снежана Захаријева ги постави следните прашања:

1. Во име на жителите од М.З. Панче Пешев, од улиците Прохор Пчински, Стојан Сликач и Перо Тошев кои имаат комунални проблеми во врска со канализационата и водоводната мрежа. Кога ќе се решат истите?

2. Замолица од група млади луѓе, средношколци од повеќе средни училишта кои спремаат аматерски повеќе театарски претстави, дали може да им се помогне со скромни финансиски средства од страна на Општината за овие нивни активности?

На првото прашање одговор даде директорот на ЈП „Водовод“-Кумановс, Виктор Божиновски.

Максим Димитриевски ги постави следните прашања:

1. За сообраќајот во Општина Куманово, за сообраќајниот хаос во Општината, иако Општината презема многу работи за надминување на овој проблем, но треба да се обезбеди светлосна сигнализација на повеќе локации во градот, дали ќе се реши овој проблем и во кој обем?

2. Што ќе се преземе за надминување на проблемот на граѓаните од улицата „4^{та} Јули“ (над Монопол, слепа улица), бидејќи има проблем со една одводна цевка и луѓето се поплавуваат при врнежи, особено подрумскиот дел на зградите и првиот кат?

Градоначалникот Зоран Дамјановски даде одговор на прашањата, а Максим Димитриевски реплицираше во однос на одговорите на претходно поставените прашања на кои нема добиено одговор.

Зија Саити ги постави следните прашања:

1. Каква е етничката структура на вработените во општинската администрација, особено во поглед на унапредувањето на вработени од помлад референт во повисоки звања?

2. Многу граѓани се заинтересирани да се сретнат со Градоначалникот Зоран Дамјановски, но пред пет – шест месеци претседателот на Советот на родители од ОУ „Бајрам Шабани“ -Куманово побарал средба но не е примен од страна на Градоначалникот. Дали е запознаен Градоначалникот со ова барање?

Одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.

Зија Саити реплицираше на одговорот на Градоначалникот Зоран Дамјановски, а дополнително објаснување даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.

Бранко Цветков ги постави следните прашања:

1. При изградбата на населбата „Гоце Делчев“ оставена е една површина т.н. „Кошеви“, каде имаше две игралишта и голем број на граѓани престојувала на тој терен, но за жал со тек на времето и искористеност на објектот кошевите се уништени и жичаната ограда е скоро уништена. Дали Општината има намера да изврши замена или поправка на тој инвентар?

2. Дали ќе се реши пешачкиот премин на улиците Горна Милановачка и Вараждинска?

Раководителот на Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата, Лидија Панг-Спасовска, Градоначалникот Зоран Дамјановски и претседателот на Советот Виктор Цветковски дадоа одговор на двете прашања.

Бранкица Гогик ги постави следните прашања:

1. Кумановска река е полна со губре, шут и предмети од домаќинствата и е потенцијална зараза за населението. Дали во догледно време ќе ја снема оваа грда слика?

2. Дали ќе се започне со хортикултурно уредување на Скопанскиот парк, или ќе има и други градежни работи (клупи и други содржини)?

Одговор на поставените прашања даде Градоначалникот Зоран Дамјановски и директорот на ЈП „Чистота и зеленило“-Куманово, Сашо Петрушевски.

Марина Манојловска ги постави следните прашања:

1. Граѓаните од ул. „Боро Соколов“ се заинтересирани кога нивната улица ќе биде завршена?

Одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.

Јовица Спасовски го постави следното прашање:

1. До каде е постапката за изградба на ул. „40“ во населба Карпош?

Одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.

Емилија Томиќ ги постави следните прашања:

1. Кога ќе се заврши ул. „Иван Горан Ковачиќ“?

2. Во чија надлежност е поставување на поклопци за шахти?

Одговор на прашањата даде помошник раководителот на Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата, Момчило Јовановски.

Наџије Мустафа ги постави следните прашања:

1. Кога ќе се започне со работите за канализација на ул. „Јане Сандански“ и ул. „Борис Кидрич“?

2. Кога ќе се регулираат семафорите на раскрсницата помеѓу ул. „11^{ти} Октомври“ и ул. „11^{ти} Ноември“?

Одговор даде Градоначалникот Зоран Дамјановски.

Бране Петрушевски го постави следното прашање:

1. Кога ќе се ажурира официјалната веб страница на Општината?

Одговор даде Секретарот Оливер Спасовски.

Бобан Николовски своите прашања ги достави писмено.

Данијела Георгиевска ги постави следните прашања:

1. За жителите од ул. „III МУБ“ згради број 67, 69 и 71, зад ново изградената зграда остана неасфалтиран дел каде има канали и дупки. Дали може да се асфалтира тој дел од патот?

Одговор даде директорот на ЈП „Водовод“-Куманово, Виктор Божиновски.

Аљиљ Куртиши ги постави следните прашања:

1. Патоказите во Општина Куманово се само на македонски јазик. Кога ќе се напишат и на албански јазик?

2. Кога ќе започне реконструкција на две до три улици во делот кои за нас се многу важни?

Одговор даде Градоначалникот Зсран Дамјановски.

Со тоа дневниот ред беше исцрпен и седницата на Советот заврши во 13¹⁵ часот.

Куманово, бр. 07 - 2845/2 од 17 март 2011 година.

Одделение за поддршка на Советот

Раководител

Десанка Стошевска



Совет на Општина Куманово

Претседател

Виктор Цветковски

